

(Образец ПП _____)

До _____
(имател на информацијата)

БАРАЊЕ
за пристап до информации од јавен карактер

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер ("Службен весник на Република Македонија бр. 13/ 1.2.2006 год.), од имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

_____ (опис на информацијата која се бара)

Форма во која се бара информацијата:

- а) увид
- б) препис
- в) фотокопија
- г) електронски запис
- д) друго _____

(се наведува бараната форма, со заокружување)

Начин на доставување на информацијата:

- а) по пошта
- б) телефон
- в) факс
- г) е-маил
- д) друго _____

(се наведува бараниот начин, со заокружување)

Барател на информацијата: _____
(назив, име и презиме, адреса, тел, факс, е-маил)

Застапник / полномошник на барателот на информацијата: _____
(назив, име и презиме, адреса, тел, фах, е-маил)

(Правна поука: Барателот не е должен да ги наведе и образложи причините за барањето, но треба да наведе дека станува збор за барање за слободен пристап до информација од јавен карактер)

Во _____

Датум _____ 201__ година

**ЗА СТРУЧЕН СОВЕТ ОД ОБЛАСТА НА
СЛОБОДНИОТ ПРИСТАП ДО
ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР
ЈАВЕТЕ СЕ НА БЕСПЛАТНИОТ
ТЕЛЕФОНСКИ БРОЈ:**

0800 44 222

Секој работен ден од 08:30 до 16:30 часот



КОРИСНИ ЛИНКОВИ:



Македонско здружение на млади правници - Скопје
Ул. Благој Давков бр. 2/1/1, 1 000 Скопје, Р. Македонија
Тел/Факс: +389 (2) 3220 870
www.myla.org.mk



Фондација Институт отворено општество - Македонија
Бул. Јане Сандански бр. 111, 1 000 Скопје, Р. Македонија
Тел: +389 (2) 2444 488, Факс: +389 (2) 2444 499
www.soros.org.mk
www.spinfo.org.mk



Комисија за заштита на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер
www.komspi.mk



МАКЕДОНСКО ЗДРУЖЕНИЕ
НА МЛАДИ ПРАВНИЦИ

**СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО
ИНФОРМАЦИИ ОД
ЈАВЕН КАРАКТЕР**

- » Основни податоци – контакти
- » Прописи од надлежност на органот/институцијата
- » Организација, трошоци за работење и давање на услуги
- » Предлог програми, програми, акти, стратегии, мислења и слично
- » Повици за јавни набавки и тендерска документација
- » Законски и подзаконски акти
- » Соопштенија за работи преземни од својата надлежност
- » Статистички податоци
- » Извештаи за работа

СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР



КОЈ МОЖЕ ДА БАРА ИНФОРМАЦИИ?

Секое физичко и правно лице без дискриминација, домашно или странско. На пример граѓаните, фирмите, невладините организации, фондациите.



ОД КОГО МОЖЕ ДА БАРАМЕ ИНФОРМАЦИИ?

Органи на државна власт
(Министерства, Влада на РМ, Собрание на РМ, Претседател на Република Македонија и судовите),

Органите на општините, Град Скопје, и општините во градот Скопје
(општина Аеродром, општина Сарај, општина Маврово - Ростуше, општина Шуто Оризари и сл.)

Установите и јавни служби
(Центри за социјална работа, заводи, општи болници, здравствени домови, клиники и клинички центри, специјални и психијатриски болници, библиотеки, театри, музеи, студентски и средношколски домови, Фонд за здравство и сл.)

Јавни претпријатија
(ЈП за комуналии и водостопанисување, Јавно сообраќајно претпријатие, ЈП за радиодифузна дејност, ЈП за стопанисување со станбен и деловен простор, ЈП за шумарство, ЈП за стопанисување со спортски објекти, ЈП Македонски железници, ЈП градски паркинг, ЈП Улици и патишта, ЈП Службен весник и сл.),

Правни и физички лица што вршат јавни овластувања
(Топлификација АД Скопје, АД Македонска пошта, ЕВН Македонија, ЕЛЕМ АД Електрани на Македонија, АД Македонски телекомуникации, Т-мобиле Скопје, ОНЕ Телекомуникациски услуги АД Скопје, Авто мото сојуз на Македонија, Сојуз на синдикатите на Македонија, Адвокатска комора, Нотарска комора на Македонија и сл.)



КОИ ИНФОРМАЦИИ МОЖЕМО ДА ГИ БАРАМЕ?

Информации во која било форма што органот/институцијата ги создал или со кои располага. (статут, одлуки, решенија, записници, нацрт-закопи, предлог-закопи, извештаи, анализи, статистички податоци и сл.)



ЗОШТО ГИ БАРАМЕ ИНФОРМАЦИИТЕ?

Имате право да не ја образложувате причината зошто ви е потребна бараната информација!



КОЛКУ ИЗНЕСУВА НАДОМЕСТОТ ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИТЕ?

Пристапот до информациите е бесплатен! Од барателите може да биде побаран единствено надомест за материјалните трошоци и тоа 2 денари/страна за фотокопија од документи.



КОЈ Е РОКОТ ЗА ОДГОВОР НА БАРАЊАТА?

Веднаш, а најдоцна во рок од 30 дена!



ДОПОЛНУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО

Во рок од три дена од приемот на известувањето



ПРЕПРАЌАЊЕ НА БАРАЊЕТО

Доколку имателот не располага со информацијата - должен е веднаш, а најдоцна во рок од 3 дена да го препрати барањето до вистинскиот имател на информацијата и за тоа да го известува барателот.



ДАЛИ ИМАМЕ ПРАВО НА ДЕЛУМЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИТЕ?

Да! Треба да бидат отстранети само деловите кои содржат информации кои не се од јавен карактер, односно кои се исклучок од слободниот пристап до информациите.



ШТО ЗНАЧИ ТЕСТ НА ШТЕТНОСТ?

Ова е задолжителна постапка која ја спроведува имателот на информацијата, во случај кога се бара информација која претставува исклучок од слободниот пристап, а со која ги проверува последиците врз интересот кој се заштитува, односно јавниот интерес што би се постигнал со објавување на информацијата.



КОИ СЕ ИСКЛУЧОЦИТЕ ОД СЛОБОДНИОТ ПРИСТАП?

- Класифицираните и личните податоци
- Податоци од даночна, истражна, прекршочна, кривична и граѓанска постапка
- Доверливи информации за архивско работење
- Информација која е во постапка на подготвување (не спаѓаат предлог-закопи)
- Информации кои ги загрозуваат правата од индустриска или интелектуална сопственост



ИМАМ ЛИ ПРАВО НА ЖАЛБА?

Да! Имате право да се жалите ако не сте добиле одговор (молчење на администрацијата), ако не сте задоволни од одговорот или ако ве одбијат за пристап до информацијата, во рок од 15 дена.



КОЈ ОДЛУЧУВА ПО ЖАЛБАТА?

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер решава по жалбата на барателот во рок од 15 дена.



ИМАМ ЛИ ПРАВО НА СУДСКА ЗАШТИТА?

Да, пред Управниот суд на РМ. Таа се поведува со тужба до Управниот суд против решението на Комисијата во рок од 30 дена од денот на приемот на решението.

ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ НА ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

